



Pelling

КОТЛИ НА ПЕЛЕТИ СО МОЖНОСТ ЗА ЛОЖЕЊЕ НА ДРВА

Топловодниот котел "Pelling" е модерен, технолошки напреден и автоматски котел на пелети за загревање на семејни домаќинства, станбени и индустриски објекти.

Котлите се со модерен дизајн и современа конструкција, со технологија на изработка на високо ниво.

Врвната конструкција и дизајнот како и управувањето со процесот на производство и целокупното работење се докажани со ISO 9001-2008 сертификатот издаден од TÜV - Thüringen и CE сертификатот.

Производите се испитани во неколку ЕУ институти, а испитувањата покажаа одлични резултати.

Котелот има CE сертификат.



СНАГА НА КОТЕЛОТ

- 25 kW ■ 30 kW ■ 40 kW
- 50 kW ■ 75 kW ■ 100 kW

СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Пелетите се домашен енергенс
- Висок степен на искористување - 92%
- Едноставна регулација со неделен тајмер термостат
- Котелот е со мали димензии и може да се смести во мал простор
- Тивка работа на котелот
- Изработен од квалитетен челичен котловски лим
- Можност за ложење на дрва
- Модерна конструкција по европски стандарди
- Можност за регулација на режимот на работа од 30 - 100% од максималниот капацитет на котелот
- Гаранција 3 години на котелот, 2 години на автоматиката
- CE сертификат

СПОРЕДБА НА ЕНЕРГЕНСИ

ЕНЕРГЕНС	ЕДИНЕЧНА МЕРКА	СНАГА kW/h	% на ИСКОРИСТУВАЊЕ	ЕФЕКТИВНА СНАГА
Пелети со 10% влажност	1 тон	5.000	90%	4.500
Буково дрво со 30% влажност	1 м ³ или 0,7м ³	1.824	60%	1.100
Нафта за домаќинство	1 тон	10.000	90%	9.000
Струја индустрија/дома	1.000 kW/h	1.000	95%	950

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ




Опремен е со автоматска регулација, која по постигнување на зададената температура, автоматски ја смалува снагата на горењето и одржува мал пламен. Со смалување на температурата автоматиката повторно ја зголемува снагата и ја догрева водата во котелот.



Конструиран првенствено како котел на пелети, со сите параметри и услови за тој тип на енергенс.



Можноста за користење на дрва се остварува со додавање на решетка во ложиштето, која се испорачува по нарачка. На тој начин, на корисникот му се достапни два типа на гориво и голема сигурност при набавката на енергенсот за експлоатација.



Димоводните гасови водени се низ изменувач, со што се овозможува повеќекратен премин и одлично искористување на енергијата и многу мала потрошувачка.

ДЕЛОВИ НА КОТЕЛОТ



Цевен изменувач на топлина конструиран е со тубулатори со што овозможува висок степен на искористување на котелот



Ложиште на котелот лесно се претвора во ложиште на цврсто гориво со вметнување на решетка



Пламеник со пепелник за горење на пелетите со доведување на воздух низ отворите, овозможува потполно контролирано согорување



Вентилатор за отпис на димните гасови со потпритисок кој е многу важен за регулација на горењето



Резервоар за гориво со полжавест дозатор регулиран е автоматски со време на ротација на полжавестиот пренос

ТЕХНОАУТО

ЕКСПОРТ - ИМПОРТ

ДТЦ 13 Ноември 9А лок.16 Скопје тел: 02 246 3333
www.tehnoauto.com.mk
e-mail: contact@tehnoauto.com.mk



*Цена
Сама!*

